

СЛОБОДЕН ПЕЧАТ.

КАДЕ И ДА СИ!
ЧИТАЈ ГО ОНЛАЈН
ПЕЧАТЕНОТО ИЗДАНИЕ
НА НАЈЧИТАНИОТ
ДНЕВЕН ВЕСНИК
ВО МАКЕДОНИЈА!



ДНЕВНИОТ ВЕСНИК
СЛОБОДЕН ПЕЧАТ.
отсега достапен и ОНЛАЈН!

СО ДИГИТАЛЕН ПРИСТАП ДО ЦЕЛА АРХИВА
И СИТЕ ПРИЛОЗИ ВО СКЛОП НА ВЕСНИКОТ



секој вторник
„ЖЕНСКИ ПЕЧАТ.“
секој викенд
„КУЛТУРЕН ПЕЧАТ.“



**КЛИКНИ ТУКА
И ПРЕТПЛАТИ СЕ
ВЕДНАШ!**

**СЕ ИЗДАВА КАНЦЕЛАРИСКИ
ПРОСТОР ВО СТРОГИОТ ЦЕНТАР
НА СКОПЈЕ**



**АДРЕСА: УЛ. ЛУЈ ПАСТЕР БР. 5
(УЛИЦА МАКЕДОНИЈА)**

📞 КОНТАКТ: 070 220 094

МВР и ЗНМ на заеднички семинар: Ќе продолжи зголемувањето на соработката со новинарите

Б.Б.

Пред 2 месеци



Фото МИА.МК


Како Здружение на новинари на Македонија (ЗНМ) соработуваме со Министерството за внатрешни работи (МВР), но тоа не значи дека соработката не може да биде подобрена, затоа што и во структурите на МВР и во нашите структури не секогаш имаме доволно разбирање за проблемите со кои се соочуваме и ние и полицајците, посочи денеска претседателот на ЗНМ, **Младен Чадиковски**.

Тој во своето обраќање на презентација на анализа на тема „Подобрување на соработката меѓу новинар(к)ите и полициските органи со цел поголема отчетност и транспарентност“ посочи дека оваа анализа за полицискиот билтен како алатка за дневна комуникација со медиумите и информирање во јавноста, е инструмент кој ќе помогне и на двете страни.



– Тоа е клучното, и токму заради тоа новинарите беа вклучени во создавањето на овој извештај, бидејќи секојдневните проблеми и грешки кои ние можеме да ги најдеме таму, се разбира се одраз на нашето искуство или одраз на она што ние го претставуваме во јавноста. Се на се, ова е во насока на подобрување на работата на Министерството од една страна и на новинарите од друга страна, кои би имале правовремени информации, а со тоа би биле среќни граѓаните, односно јавноста која би била добро информирана, додаде Чадиковски.

Портпаролот на МВР, Тони Ангеловски, во неговата изјава пред почетокот на денешниот настан рече дека МВР во овие години постојани соработува за зголемување на безбедноста на новинарите, но и преку полицискиот Билтен, односно полицискиот извадок на дневни настани којшто, како што посочи тој, се пласира секој ден до медиумите и заинтересираните странки.



#полиција

#мвр

#новинари

#зnm

#семинар

Сподели

